

Службен весник

на Република Македонија

Број 41

1 март 2016, вторник

година LXXII

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
1027. Одлука за запишување на правата на недвижностите во корист на Република Македонија во Катастарот на недвижности	4	1035. Одлука за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Општина Пласница	9
1028. Одлука за давање согласност за давање под долготраен закуп на градежно земјиште сопственост на Република Македонија по пат на непосредна спогодба на Друштвото за производство на електрична енергија ЕМК ДООЕЛ Мали хидроелектрани Скопје	6	1036. Одлука за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Општина Центар	9
1029. Одлука за продажба на недвижна ствар во Охрид	6	1037. Одлука за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство	10
1030. Одлука за продажба на недвижна ствар во Кичево	7	1038. Одлука за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Министерство за внатрешни работи	10
1031. Одлука за продажба на движни ствари во Крушево	7	1039. Одлука за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Општина Македонски Брод	10
1032. Одлука за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Општина Василево	8	1040. Одлука за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Општина Лозово	11
1033. Одлука за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Општина Свети Николе	8	1041. Одлука за престанок и давање на трајно користење на движна ствар на Општина Карбинци	11
1034. Одлука за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Општина Росоман	9	1042. Одлука за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Општина Дебрца	11

	Стр.		Стр.
1043. Одлука за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Центар за управување со кризи.....	12	1058. Одлука за престанок на важење на Одлуката за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Општина Ранковце.....	16
1044. Одлука за престанок на важење на одлуката за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Општина Василево	12	1059. Одлука за престанок на важење на Одлуката за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Општина Петровец	16
1045. Одлука за престанок на важење на одлуката за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Општина Свети Николе	13	1060. Одлука за престанок на важење на Одлуката за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Општина Новаци.....	16
1046. Одлука за престанок на важење на Одлуката за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Општина Росоман	13	1061. Одлука за престанок на важење на Одлуката за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Општина Липково.....	17
1047. Одлука за престанок на важење на Одлуката за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Општина Пласница	13	1062. Одлука за престанок на важење на Одлуката за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Општина Кичево	17
1048. Одлука за престанок на важење на Одлуката за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Општина Македонски Брод.....	13	1063. Одлука за престанок на важење на Одлуката за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Општина Ѓорче Петров	17
1049. Одлука за престанок на важење на Одлуката за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Општина Лозово.....	14	1064. Одлука за престанок на важење на одлуката за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Општина Долнени.....	17
1050. Одлука за престанок на важење на Одлуката за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Општина Карбинци	14	1065. Одлука за престанок на важење на Одлуката за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Управа за извршување на санкциите	18
1051. Одлука за престанок на важење на Одлуката за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Општина Дебрца	14	1066. Одлука за престанок на важење на Одлуката за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Агенцијата за администрација.....	18
1052. Одлука за престанок на важење на Одлуката за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Центар за управување со кризи.....	14	1067. Одлука за престанок на важење на Одлуката за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Министерство за образование и наука	18
1053. Одлука за престанок на важење на Одлуката за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Општина Центар.....	15	1068. Одлука за престанок на важење на Одлуката за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Комисија за односи со верските заедници и религиозни групи	18
1054. Одлука за престанок на важење на Одлуката за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство-шумска полиција-Битола	15	1069. Одлука за престанок на важење на одлуката за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Министерство за економија-Државен инспекторат за техничка инспекција	19
1055. Одлука за престанок на важење на Одлуката за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Министерство за внатрешни работи	15	1070. Одлука за престанок на важење на одлуката за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот во Република Македонија.....	19
1056. Одлука за престанок на важење на Одлуката за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Општина Зрновци.....	15		
1057. Одлука за престанок на важење на Одлуката за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Општина Велес.....	16		

	Стр.		Стр.
1071. Одлука за престанок на важење на Одлуката за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Министерството за животна средина и просторно планирање	19	1083. Решение за разрешување и именување членови на Управниот одбор-претставници на основачот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Охрид.....	24
1072. Одлука за престанок на важење на Одлуката за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Јавно претпријатие за управување и заштита на повеќенаменското подрачје „ЈАСЕН“.....	19	1084. Решение за разрешување и именување членови и определување претседател на Комитетот за одобрување на инвестиции на Фондот за иновации и технолошки развој.....	25
1073. Одлука за запишување на правото на сопственост на недвижни ствари во корист на Република Македонија во Катастарот на недвижности.....	20	1085. Деловник за дополнување на Деловникот за работа на Владата на Република Македонија.....	25
1074. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Урбанистички план вон населено место за изградба на спортско рекреативен центар КО Црешево и КО Страчинци Општина Гази Баба.....	20	1086. Правилник за формата и содржината на известувањето.....	26
1075. Одлука за испраќање на припадници на Армијата на Република Македонија за учество во вежбовната активност „ANACONDA 16“ во Република Полска	21	1087. Правилник за формата и содржината на поканата за едукација, начинот на спроведување на едукацијата, како и начинот и формата на водење на евиденција за спроведената едукација.....	28
1076. Одлука за запишување на правото на сопственост на недвижни ствари во корист на Република Македонија во Катастарот на недвижности.....	21	1088. Решение од Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија.....	31
1077. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор-претставник на основачот на ЈУ Завод за заштита и рехабилитација-Бања Банско, Струмица	22	1089. Решение од Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија.....	31
1078. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор-претставник на основачот на ЈУ за сместување на лица баратели на право на азил „Прифатен центар за баратели на азил“-Скопје	23	1090. Одлука за проширување на систематизацијата на бројот на јавни обвинители во Јавното обвинителство на Република Македонија за три јавни обвинители	31
1079. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор-претставник на основачот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Битола	23	1091. Оглас од Советот на Јавните обвинители на Република Македонија	32
1080. Решение за именување член на Управниот одбор-претставник на основачот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Велес.....	23	1092. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за критериумите за склучување на договори, утврдување на постапка за определување на месечниот износ на средствата и начинот на плаќање на здравствените услуги на здравствените установи кои вршат обезбедување на осигурените лица со лекови на рецепт од Листата на лекови кои паѓаат на товар на Фондот во примарна здравствена заштита.....	32
1081. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор-претставник на основачот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа на Град Скопје.....	24	1093. Годишен план на приходи и расходи за финансирање на јавните здравствени установи за остварување на правата од здравственото осигурување за 2016 година	33
1082. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор-претставник на основачот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Крива Паланка.....	24	1094. Правилник за начинот на водење на единствена евиденција на прекршоците, изречените санкции и донесените одлуки во прекршочна постапка, како и начинот на пристап до информации кои се содржани во евиденцијата.....	36
		Огласен дел	1-40

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**1027.**

Врз основа на член 65 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ број 78/15, 106/15 и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 23.2.2016 година донесе

О Д Л У К А**ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВАТА НА НЕДВИЖНОСТИТЕ ВО КОРИСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО КАТАСТАРОТ НА НЕДВИЖНОСТИ****Член 1**

Со оваа одлука се запишува правото на сопственост на недвижни ствари-објекти на ЈЗУ Клиничка болница „д-р Трифун Пановски“ Битола кои се наоѓаат на КП бр.15809/1 за КО Битола, на улица „АСНОМ“ бб, во сопственост на Република Македонија и тоа:

- зграда 1, намена на зграда и друг објект В2-3, влез 1, кат СУ, број на посебен дел од зграда 1, намена на посебен дел од зграда ДП, со внатрешна површина од 449м²,

- зграда 1, намена на зграда и друг објект В2-3, влез 1, кат СУ, број на посебен дел од зграда 2, намена на посебен дел од зграда ДП со внатрешна површина од 1013м²,

- зграда 1, намена на зграда и друг објект В2-3, влез 1, кат СУ, број на посебен дел од зграда 3, намена на посебен дел од зграда ДП со внатрешна површина од 774м²,

- зграда 1, намена на зграда и друг објект В2-3, влез 1, кат СУ, број на посебен дел од зграда 4, намена на посебен дел од зграда ДП со внатрешна површина од 619м²,

- зграда 1, намена на зграда и друг објект В2-3, влез 1, кат ПР, број на посебен дел од зграда 5, намена на посебен дел од зграда ДП со внатрешна површина од 449м²,

- зграда 1, намена на зграда и друг објект В2-3, влез 1, кат ПР, број на посебен дел од зграда 6, намена на посебен дел од зграда ДП со внатрешна површина од 971м²,

- зграда 1, намена на зграда и друг објект В2-3, влез 1, кат ПР, број на посебен дел од зграда 7, намена на посебен дел од зграда ДП со внатрешна површина од 619м²,

- зграда 1, намена на зграда и друг објект В2-3, влез 1, кат ПР, број на посебен дел од зграда 7, намена на посебен дел од зграда ПП со внатрешна површина од 3м²,

- зграда 1, намена на зграда и друг објект В2-3, влез 1, кат ПР, број на посебен дел од зграда 8, намена на посебен дел од зграда ДП со внатрешна површина од 611м²,

- зграда 1, намена на зграда и друг објект В2-3, влез 1, кат ПР, број на посебен дел од зграда 8, намена на посебен дел од зграда ПП со внатрешна површина од 3м²,

- зграда 1, намена на зграда и друг објект В2-3, влез 1, кат 1, број на посебен дел од зграда 9, намена на посебен дел од зграда ДП со внатрешна површина од 444м²,

- зграда 1, намена на зграда и друг објект В2-3, влез 1, кат 1, број на посебен дел од зграда 10, намена на посебен дел од зграда ДП со внатрешна површина од 1130м²,

- зграда 1, намена на зграда и друг објект В2-3, влез 1, кат 1, број на посебен дел од зграда 11, намена на посебен дел од зграда ДП со внатрешна површина од 576м²,

- зграда 1, намена на зграда и друг објект В2-3, влез 1, кат 1, број на посебен дел од зграда 11, намена на посебен дел од зграда ПП со внатрешна површина од 4м²,

- зграда 1, намена на зграда и друг објект В2-3, влез 1, кат 1, број на посебен дел од зграда 12, намена на посебен дел од зграда ДП со внатрешна површина од 594м²,

- зграда 1, намена на зграда и друг објект В2-3, влез 1, кат 1, број на посебен дел од зграда 12, намена на посебен дел од зграда ПП со внатрешна површина од 3м²,

- зграда 1, намена на зграда и друг објект В2-3, влез 1, кат 2, број на посебен дел од зграда 13, намена на посебен дел од зграда ДП со внатрешна површина од 1030м²,

- зграда 1, намена на зграда и друг објект В2-3, влез 1, кат 2, број на посебен дел од зграда 14, намена на посебен дел од зграда ДП со внатрешна површина од 590м²,

- зграда 1, намена на зграда и друг објект В2-3, влез 1, кат 2, број на посебен дел од зграда 14, намена на посебен дел од зграда ПП со внатрешна површина од 3м²,

- зграда 1, намена на зграда и друг објект В2-3, влез 1, кат 2, број на посебен дел од зграда 15, намена на посебен дел од зграда ДП со внатрешна површина од 597м²,

- зграда 1, намена на зграда и друг објект В2-3, влез 1, кат 2, број на посебен дел од зграда 15, намена на посебен дел од зграда ПП со внатрешна површина од 3м²,

- зграда 1, намена на зграда и друг објект В2-3, влез 1, кат 3, број на посебен дел од зграда 16, намена на посебен дел од зграда ДП со внатрешна површина од 1030м²,

- зграда 1, намена на зграда и друг објект В2-3, влез 1, кат 3, број на посебен дел од зграда 17, намена на посебен дел од зграда ДП со внатрешна површина од 590м²,

- зграда 1, намена на зграда и друг објект В2-3, влез 1, кат 3, број на посебен дел од зграда 17, намена на посебен дел од зграда ПП со внатрешна површина од 3м²,

- зграда 1, намена на зграда и друг објект В2-3, влез 1, кат 3, број на посебен дел од зграда 18, намена на посебен дел од зграда ДП со внатрешна површина од 597м²,

- зграда 4, намена на зграда и друг објект В2-3, влез 1, кат 2, број на посебен дел од зграда 5, намена на посебен дел од зграда ДП со внатрешна површина од 370м²,

- зграда 4, намена на зграда и друг објект В2-3, влез 1, кат 2, број на посебен дел од зграда 5, намена на посебен дел од зграда ПП со внатрешна површина од 61м²,

- зграда 5, намена на зграда и друг објект В2-3, влез 1, кат ПР, број на посебен дел од зграда 1, намена на посебен дел од зграда ДП со внатрешна површина од 148м²,

- зграда 6, намена на зграда и друг објект В2-3, влез 1, кат ПР, број на посебен дел од зграда 1, намена на посебен дел од зграда ДП со внатрешна површина од 278м²,

- зграда 7, намена на зграда и друг објект В2-3, влез 1, кат ПР, број на посебен дел од зграда 1, намена на посебен дел од зграда ДП со внатрешна површина од 209м²,

- зграда 8, намена на зграда и друг објект В2-3, влез 1, кат ПР, број на посебен дел од зграда 1, намена на посебен дел од зграда ДП со внатрешна површина од 99м² и

- зграда 9, намена на зграда и друг објект В2-3, влез 1, кат ПР, број на посебен дел од зграда 1, намена на посебен дел од зграда ДП со внатрешна површина од 44м², во корист на Република Македонија во Катастарот на недвижности.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-394/1
23 февруари 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

1028.

Врз основа на член 15 став (5) и член 71 став (2) од Законот за градежно земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.17/11, 53/11, 144/12, 25/13, 137/13, 163/13, 44/15, 193/15 и 226/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 23.2.2016 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ДАВАЊЕ ПОД ДОЛГОТРАЕН ЗАКУП НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ПО ПАТ НА НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА НА ДРУШТВОТО ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ЕМК ДООЕЛ МАЛИ ХИДРОЕЛЕКТРАНИ СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за давање под долготраен закуп на градежно земјиште и за склучување на договор за давање под долготраен закуп на градежно земјиште сопственост на Република Македонија,

со непосредна спогодба на Друштвото за производство на електрична енергија ЕМК ДООЕЛ Мали хидроелектрани Скопје, со седиште во Скопје-Аеродром, бул. „Јане Сандански“ бр.113/12, за градежното земјиште во вкупна површина од 753м², со намена за изградба на мала хидроелектрична централа со референтен бр. 115 (дел од зафат и машинска зграда) и пропратни објекти во КО Бањани и КО Мирковци и тоа:

- дел од КП бр.2153/2 КО Бањани со површина од 139м², евидентирано во Имотен лист бр. 1352 за КО Бањани;

- КП бр.2154 КО Бањани со површина од 205м², евидентирано во Имотен лист бр. 1352 за КО Бањани;

- дел од КП бр.2153/2 КО Бањани со површина од 335м², евидентирано во Имотен лист бр. 1352 за КО Бањани и

- дел од КП бр.2155 КО Бањани со површина од 74м², евидентирано во Имотен лист бр. 1352 за КО Бањани.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-943/1
23 февруари 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

1029.

Врз основа на член 23 став (1) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15 и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 23.2.2016 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖНА СТВАР ВО ОХРИД

Член 1

Да се изврши продажба на недвижна ствар, сопственост на Република Македонија – корисник Министерство за финансии, која се наоѓа во Охрид на КП 5454, ул. Галичица 45, запишана во Имотен лист број 101867 за КО Охрид 4 и тоа:

-број на зграда 1, намена-А2-2, влез 1, кат-пр, бр. 1, со површина од 173 м².

Член 2

Продажбата на недвижната ствар од член 1 од оваа одлука ќе се изврши по пат на електронско јавно наддавање, преку електронски систем за јавно наддавање со кој управува и оперира Министерството за финансии – Управа за имотно правни работи, со проценета вредност, утврдена согласно Процената од Бирото за судски вештачења број СВ 5 99/14 од 10.12.2015 година, во која е проценета вкупната вредност на имотот на износ од 4.818.033,00 денари.

Почетната цена за електронското јавно наддавање претставува вкупната проценета вредност и истата изнесува 4.818.033,00 денари.

Јавното наддавање ќе се изврши електронски на следната интернет страница:

www.e-aukcii.finance.gov.mk.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-1036/1
23 февруари 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

1030.

Врз основа на член 23 став (1) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15 и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 23.2.2016 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖНА СТВАР ВО КИЧЕВО

Член 1

Да се изврши продажба на недвижна ствар-деловен простор, сопственост на Република Македонија – корисник Министерство за финансии, која се наоѓа во Кичево на КП 5984/4, Имотен лист број 57051 за КО Кичево 9 и тоа:

- КП бр.5984, дел 4, м.в. под Крушино, број на зграда 1, намена Б4, влез 1, приземје, со површина од 75 м2 и
- КП бр.5984, дел 4, м.в. под Крушино, број на зграда 1, намена Б4, влез 1, сутерен, П со површина од 38 м2.

Член 2

Продажбата на недвижната ствар од член 1 од оваа одлука ќе се изврши по пат на електронско јавно наддавање, преку електронски систем за јавно наддавање со кој управува и оперира Министерството за финансии – Управа за имотно правни работи, со проценета вредност, утврдена согласно Процената од Бирото за судски вештачења број СВ 5 25/2015-4 од 10.12.2015 година, во која е проценета вкупната вредност на имотот на износ од 1.025.205,00 денари.

Почетната цена за електронското јавно наддавање претставува вкупната проценета вредност и истата изнесува 1.025.205,00 денари.

Јавното наддавање ќе се изврши електронски на следната интернет страница:

www.e-aukcii.finance.gov.mk.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-1036/2
23 февруари 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

1031.

Врз основа на член 47 став (1) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15 и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 23.2.2016 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ПРОДАЖБА НА ДВИЖНИ СТВари ВО КРУШЕВО

Член 1

Да се изврши продажба на движни ствари, сопственост на Република Македонија – корисник Министерство за финансии кои се наоѓаат во Крушево објект од поранешна Орнамента увоз-извоз ДОО Крушево и тоа:

Ред. број	Опис на движни ствари	Кол	Проценетата вредност во денари
1	Транспортен вентилатор со капацитет од 2500 м3/ч, 3900 врт/мин, мотор 15 кв и 2930 врт/мин	1	10.920
2	Циклон со капацитет 6000 м3/ч заедно со носечка конструкција	1	11.588
3	Дозирни бункер со капацитет 30 м3 изработен од лим и профили	1	111.052
4	Брикет преса со капацитет 250 кг/ч брикета ф 50 мм, снага 25 кв	1	109.818
5	Машина за пакување на брикети во PVC фолија со снага 10 кв со термотунел	1	68.482
6	Главен електроормар со комплетна опрема и електромоторни развод за брикетара	1	78.862
7	Вилеушар	1	1185
8	Ексцентар преса со стабилен стоп	1	33.069
9	Пантограф за обработка на дрво и метал	1	260.202
10	Пантограф, напојување 220 v, снага 380 w, сила на мотор X/P2.5 кв, број на обрт. 18000 O/min	1	260.202
11	Дворамна попирно брусилна машина со две напењални рамена 15 kw, MPF 280T22FB5	1	14.807
12	Високотуражна копирно резачка машина	1	31341
13	Високотуражни мазен резбар	1	20483
14	Компресор	1	6811
15	Машина за обработка на дрво	1	1.254.891
16	Папит	1	96245
			2.368.738

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука ќе се продаваат заедно по пат на електронско јавно наддавање, преку електронски систем за јавно наддавање со кој управува и оперира Министерството за финансии – Управа за имотно правни работи, со проценета вредност, утврдена согласно Процената од Бирото за судски вештачења број СВ V 239/2015 од 18.12.2015 година, во која е проценета вкупната вредност на имотот на износ од 2.369.738,00 денари.

Почетната цена за електронското јавно наддавање претставува вкупната проценета вредност и истата изнесува 2.369.738,00 денари.

Јавното наддавање ќе се изврши електронски на следната интернет страница:

www.e-aukcii.finance.gov.mk.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-1036/3
23 февруари 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

1032.

Врз основа на член 44 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија” бр.78/15, 106/15 и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 23.2.2016 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВари НА ОПШТИНА
ВАСИЛЕВО

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за финансии му престанува користењето на движните ствари и тоа:

Реден број	Канцелариски мебел	Количина
1.	Столици	10
2.	Дрвен трокрилен плакар	1
3.	Биро	1
4.	Столица-фотелја	1
5.	Метален плакар	1
6.	Дрвена закачалка	1

Член 2

Движните ствари од член 1 на оваа одлука се даваат на трајно користење, без надомест на Општина Василево.

Член 3

Министерот за финансии склучува договор со градоначалникот на Општина Василево, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 на оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-1099/1
23 февруари 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

1033.

Врз основа на член 44 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија” бр.78/15, 106/15 и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 23.2.2016 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВари НА ОПШТИНА
СВЕТИ НИКОЛЕ

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за финансии му престанува користењето на движните ствари и тоа:

Реден број	Канцелариски мебел	Количина
1.	Столици	3
2.	Бироа	4

Член 2

Движните ствари од член 1 на оваа одлука се даваат на трајно користење, без надомест на Општина Свети Николе.

Член 3

Министерот за финансии склучува договор со градоначалникот на Општина Свети Николе, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 на оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-1099/2
23 февруари 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

1034.

Врз основа на член 44 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија” бр.78/15, 106/15 и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 23.2.2016 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА РОСОМАН

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за финансии му престанува користењето на движните ствари и тоа:

Реден број	Канцелариски мебел	Количина
1.	Мали дрвени плакари	2
2.	Столици	2

Член 2

Движните ствари од член 1 на оваа одлука се даваат на трајно користење, без надомест на Општина Росоман.

Член 3

Министерот за финансии склучува договор со градоначалникот на Општина Росоман, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 на оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 42-1099/3
23 февруари 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

1035.

Врз основа на член 44 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија” бр.78/15, 106/15 и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 23.2.2016 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА ПЛАСНИЦА

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за финансии му престанува користењето на движните ствари и тоа:

Реден број	Канцелариски мебел	Количина
1.	Работни столици	5

Член 2

Движните ствари од член 1 на оваа одлука се даваат на трајно користење, без надомест на Општина Пласница.

Член 3

Министерот за финансии склучува договор со градоначалникот на Општина Пласница, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 на оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 42-1099/4
23 февруари 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

1036.

Врз основа на член 44 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија” бр.78/15, 106/15 и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 23.2.2016 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА ЦЕНТАР

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за финансии му престанува користењето на движните ствари и тоа:

Реден број	Канцелариски мебел	Количина
1.	Столици	3
2.	Бироа	9

Член 2

Движните ствари од член 1 на оваа одлука се даваат на трајно користење, без надомест на Општина Центар.

Член 3

Министерот за финансии склучува договор со градоначалникот на Општина Центар, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 на оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-1099/5
23 февруари 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

1037.

Врз основа на член 44 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија” бр.78/15, 106/15 и 153/15), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 23.2.2016 година, донесе

**ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА МИНИС-
ТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И
ВОДОСТОПАНСТВО**

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за финансии му престанува користењето на движните ствари и тоа:

Ред. број	Канцелариски мебел	Количина
1.	Столица	1
2.	Бироа	2

Член 2

Движните ствари од член 1 на оваа одлука се даваат на трајно користење, без надомест на Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 3

Министерот за финансии склучува договор со министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 на оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-1099/6
23 февруари 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

1038.

Врз основа на член 44 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија” бр.78/15, 106/15 и 153/15), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 23.2.2016 година, донесе

**ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИС-
ТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА МИНИСТЕРСТВО
ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ**

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за финансии му престанува користењето на движните ствари и тоа:

Ред. број	Канцелариски мебел	Количина
1.	Бироа	4

Член 2

Движните ствари од член 1 на оваа одлука се даваат на трајно користење, без надомест на Министерство за внатрешни работи.

Член 3

Министерот за финансии склучува договор со министерот за внатрешни работи, со кој се уредуваат правата и обврските за движените ствари од член 1 на оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-1099/7
23 февруари 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

1039.

Врз основа на член 44 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија” бр.78/15, 106/15 и 153/15), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 23.2.2016 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА
МАКЕДОНСКИ БРОД

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за финансии му престанува користењето на движните ствари и тоа:

Ред. број	Канцелариски мебел	Количина
1.	Столица-фотелја	1
2.	Биро	1

Член 2

Движните ствари од член 1 на оваа одлука се даваат на трајно користење, без надомест на општина Македонски Брод.

Член 3

Министерот за финансии склучува договор со градоначалникот на општина Македонски Брод, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 на оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-1099/8
23 февруари 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

1040.

Врз основа на член 44 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија” бр.78/15, 106/15 и 153/15), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 23.2.2016 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА ЛОЗОВО

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за финансии му престанува користењето на движните ствари и тоа:

Ред. број	Канцелариски мебел	Количина
1.	Бироа	6

Член 2

Движните ствари од член 1 на оваа одлука се даваат на трајно користење, без надомест на општина Лозово.

Член 3

Министерот за финансии склучува договор со градоначалникот на општина Лозово со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 на оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-1099/9
23 февруари 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

1041.

Врз основа на член 44 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија” бр.78/15, 106/15 и 153/15), Владата на Република Македонија на седницата, одржана на 23.2.2016 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ОПШТИНА КАРБИНЦИ

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за финансии му престанува користењето на движна ствар и тоа:

Ред. број	Канцелариски мебел	Количина
1.	Работна столица	1

Член 2

Движната ствар од член 1 на оваа одлука се дава на трајно користење, без надомест на општина Карбинци.

Член 3

Министерот за финансии склучува договор со градоначалникот на општина Карбинци, со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од член 1 на оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-1099/10
23 февруари 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

1042.

Врз основа на член 44 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија” бр. 78/15, 106/15 и 153/15), Владата на Република Македонија на седницата, одржана на 23.2.2016 година, донесе

**ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА
ДЕБРЦА**

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за финансии му престанува користењето на движните ствари и тоа:

Ред. број	Канцелариски мебел	Количина
1.	Бироа	7
2.	Дрвени двокрилни плакари	2

Член 2

Движните ствари од член 1 на оваа одлука се даваат на трајно користење, без надомест на општина Дебрца.

Член 3

Министерот за финансии склучува договор со градоначалникот на општина Дебрга, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 на оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-1099/11
23 февруари 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

1043.

Врз основа на член 44 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија” бр.78/15, 106/15 и 153/15), Владата на Република Македонија на седницата, одржана на 23.2.2016 година, донесе

**ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ЦЕНТАР
ЗА УПРАВУВАЊЕ СО КРИЗИ**

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за финансии му престанува користењето на движните ствари и тоа:

Ред. број	Канцелариски мебел	Количина
1.	Бироа	11

Член 2

Движните ствари од член 1 на оваа одлука се даваат на трајно користење, без надомест на Центар за управување со кризи.

Член 3

Министерот за финансии склучува договор со директорот на Центарот за управување со кризи, со кој се уредуваат правата и обврските за движените ствари од член 1 на оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-1099/12
23 февруари 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

1044.

Врз основа на член 36 став (3) од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14 и 196/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 23.2.2016 година, донесе

ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА
ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ
НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА ВАСИЛЕВО

Член 1

Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Општина Василево, бр.42-2959/36 од 17 март 2015 година, (“Службен весник на Република Македонија” бр.48/15).

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-1099/13
23 февруари 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

1045.

Врз основа на член 36 став (3) од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14 и 196/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 23.2.2016 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА
ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА
СВЕТИ НИКОЛЕ

Член 1

Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Општина Свети Николе, бр.42-2959/35 од 17 март 2015 година, („Службен весник на Република Македонија“ бр.48/15).

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-1099/14 23 февруари 2016 година Скопје	Заменик на претседателот на Владата на Република Македонија, м-р Владимир Пешевски , с.р.
---	---

1046.

Врз основа на член 36 став (3) од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14 и 196/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 23.2.2016 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА
ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ
НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА РОСОМАН

Член 1

Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Општина Росоман, бр.42-2959/33 од 17 март 2015 година, („Службен весник на Република Македонија“ бр.48/15).

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-1099/15 23 февруари 2016 година Скопје	Заменик на претседателот на Владата на Република Македонија, м-р Владимир Пешевски , с.р.
---	---

1047.

Врз основа на член 36 став (3) од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14 и 196/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 23.2.2016 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА
ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА
ПЛАСНИЦА

Член 1

Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Општина Пласница, бр.42-2959/31 од 17 март 2015 година, („Службен весник на Република Македонија“ бр.48/15).

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-1099/16 23 февруари 2016 година Скопје	Заменик на претседателот на Владата на Република Македонија, м-р Владимир Пешевски , с.р.
---	---

1048.

Врз основа на член 36 став (3) од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14 и 196/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 23.2.2016 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА
ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА
МАКЕДОНСКИ БРОД

Член 1

Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Општина Македонски Брод, бр.42-2959/28 од 17 март 2015 година, („Службен весник на Република Македонија“ бр.52/15).

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-1099/17 23 февруари 2016 година Скопје	Заменик на претседателот на Владата на Република Македонија, м-р Владимир Пешевски , с.р.
---	---

1049.

Врз основа на член 36 став (3) од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14 и 196/15), Владата на Република Македонија на седницата, одржана на 23.2.2016 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА ЛОЗОВО****Член 1**

Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Општина Лозово, бр.42-2959/27 од 17 март 2015 година, („Службен весник на Република Македонија“ бр.47/15).

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-1099/18 23 февруари 2016 година Скопје	Заменик на претседателот на Владата на Република Македонија, м-р Владимир Пешевски , с.р.
---	---

1050.

Врз основа на член 36 став (3) од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14 и 196/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 23.2.2016 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА КАРБИНЦИ****Член 1**

Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Општина Карбинци, бр.42-2959/22 од 17 март 2015 година, („Службен весник на Република Македонија“ бр.47/15).

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-1099/19 23 февруари 2016 година Скопје	Заменик на претседателот на Владата на Република Македонија, м-р Владимир Пешевски , с.р.
---	---

1051.

Врз основа на член 36 став (3) од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14 и 196/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 23.2.2016 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА ДЕБРЦА****Член 1**

Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Општина Дебрца, бр.42-2959/17 од 17 март 2015 година, („Службен весник на Република Македонија“ бр.47/15).

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-1099/20 23 февруари 2016 година Скопје	Заменик на претседателот на Владата на Република Македонија, м-р Владимир Пешевски , с.р.
---	---

1052.

Врз основа на член 36 став (3) од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14 и 196/15), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 23.2.2016 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ЦЕНТАР ЗА УПРАВУВАЊЕ СО КРИЗИ****Член 1**

Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Центар за управување со кризи, бр.42-2959/4 од 17 март 2015 година, („Службен весник на Република Македонија“ бр.47/15).

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-1099/21 23 февруари 2016 година Скопје	Заменик на претседателот на Владата на Република Македонија, м-р Владимир Пешевски , с.р.
---	---

1053.

Врз основа на член 36 став (3) од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14 и 196/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 23.2.2016 година донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА ЦЕНТАР

Член 1

Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Општина Центар, бр.42-2959/14 од 17 март 2015 година, („Службен весник на Република Македонија“ бр.47/15).

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-1099/22 23 февруари 2016 година Скопје	Заменик на претседателот на Владата на Република Македонија, м-р Владимир Пешевски , с.р.
---	---

1054.

Врз основа на член 36 став (3) од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14 и 196/15), Владата на Република Македонија на седницата, одржана на 23.2.2016 година донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО ШУМСКА ПОЛИЦИЈА-БИТОЛА

Член 1

Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство-Шумска полиција-Битола, бр.42-2959/12 од 17 март 2015 година, („Службен весник на Република Македонија“ бр.47/15).

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-1099/23 23 февруари 2016 година Скопје	Заменик на претседателот на Владата на Република Македонија, м-р Владимир Пешевски , с.р.
---	---

1055.

Врз основа на член 36 став (3) од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14 и 196/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 23.2.2016 година донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

Член 1

Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Министерство за внатрешни работи, бр.42-2959/11 од 17 март 2015 година, („Службен весник на Република Македонија“ бр.47/15).

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-1099/24 23 февруари 2016 година Скопје	Заменик на претседателот на Владата на Република Македонија, м-р Владимир Пешевски , с.р.
---	---

1056.

Врз основа на член 36 став (3) од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14 и 196/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 23.2.2016 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА ЗРНОВЦИ

Член 1

Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на општина Зрновци, бр.42-2959/39 од 17 март 2015 година, („Службен весник на Република Македонија“ бр.48/15).

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-1099/25 23 февруари 2016 година Скопје	Заменик на претседателот на Владата на Република Македонија, м-р Владимир Пешевски , с.р.
---	---

1057.

Врз основа на член 36 став (3) од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14 и 196/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 23.2.2016 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА ВЕЛЕС****Член 1**

Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на општина Велес, бр.42-2959/37 од 17 март 2015 година, („Службен весник на Република Македонија“ бр.48/15).

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-1099/26 23 февруари 2016 година Скопје	Заменик на претседателот на Владата на Република Македонија, м-р Владимир Пешевски , с.р.
---	---

1058.

Врз основа на член 36 став (3) од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14 и 196/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 23.2.2016 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА РАНКОВЦЕ****Член 1**

Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на општина Ранковце, бр.42-2959/32 од 17 март 2015 година, („Службен весник на Република Македонија“ бр.48/15).

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-1099/27 23 февруари 2016 година Скопје	Заменик на претседателот на Владата на Република Македонија, м-р Владимир Пешевски , с.р.
---	---

1059.

Врз основа на член 36 став (3) од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14 и 196/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 23.2.2016 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА ПЕТРОВЕЦ****Член 1**

Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на општина Петровец, бр.42-2959/30 од 17 март 2015 година, („Службен весник на Република Македонија“ бр.48/15).

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-1099/28 23 февруари 2016 година Скопје	Заменик на претседателот на Владата на Република Македонија, м-р Владимир Пешевски , с.р.
---	---

1060.

Врз основа на член 36 став (3) од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14 и 196/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 23.2.2016 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА НОВАЦИ****Член 1**

Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на општина Новаци, бр.42-2959/29 од 17 март 2015 година, („Службен весник на Република Македонија“ бр.48/15).

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-1099/29 23 февруари 2016 година Скопје	Заменик на претседателот на Владата на Република Македонија, м-р Владимир Пешевски , с.р.
---	---

1061.

Врз основа на член 36 став (3) од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14 и 196/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 23.2.2016 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА ЛИПКОВО****Член 1**

Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на општина Липково, бр.42-2959/26 од 17 март 2015 година, („Службен весник на Република Македонија“ бр.47/15).

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-1099/30 23 февруари 2016 година Скопје	Заменик на претседателот на Владата на Република Македонија, м-р Владимир Пешевски , с.р.
---	---

1062.

Врз основа на член 36 став (3) од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14 и 196/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 23.2.2016 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА КИЧЕВО****Член 1**

Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на општина Кичево, бр.42-2959/23 од 17 март 2015 година, („Службен весник на Република Македонија“ бр.47/15).

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-1099/31 23 февруари 2016 година Скопје	Заменик на претседателот на Владата на Република Македонија, м-р Владимир Пешевски , с.р.
---	---

1063.

Врз основа на член 36 став (3) од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14 и 196/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 23.2.2016 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА ГОРЧЕ ПЕТРОВ****Член 1**

Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на општина Горче Петров, бр.42-2959/21 од 17 март 2015 година, („Службен весник на Република Македонија“ бр.47/15).

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-1099/32 23 февруари 2016 година Скопје	Заменик на претседателот на Владата на Република Македонија, м-р Владимир Пешевски , с.р.
---	---

1064.

Врз основа на член 36 став (3) од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14 и 196/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 23.2.2016 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА ДОЛНЕНИ****Член 1**

Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Општина Долнени, бр.42-2959/20 од 17 март 2015 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.47/15).

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-1099/33 23 февруари 2016 година Скопје	Заменик на претседателот на Владата на Република Македонија, м-р Владимир Пешевски , с.р.
---	---

1065.

Врз основа на член 36 став (3) од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14 и 196/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 23.2.2016 година донесе

О Д Л У К А
**ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА
ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ
НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА УПРАВА
ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА САНКЦИИТЕ**
Член 1

Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Управа за извршување на санкциите бр.42-2959/13 од 17 март 2015 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.47/15).

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-1099/34
23 февруари 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

1066.

Врз основа на член 36 став (3) од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14 и 196/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 23.2.2016 година донесе

О Д Л У К А
**ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА
ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ
НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА АГЕНЦИЈАТА ЗА
АДМИНИСТРАЦИЈА**
Член 1

Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Агенцијата за администрација, бр.42-2959/1 од 17 март 2015 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.47/15).

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-1099/35
23 февруари 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

1067.

Врз основа на член 36 став (3) од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14 и 196/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 23.2.2016 година донесе

О Д Л У К А
**ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА
ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ
НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА МИНИСТЕРСТВО
ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА**
Член 1

Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Министерство за образование и наука, бр.42-2959/9 од 17 март 2015 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.47/15).

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-1099/36
23 февруари 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

1068.

Врз основа на член 36 став (3) од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14 и 196/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 23.2.2016 година донесе

О Д Л У К А
**ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА
ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ
НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА КОМИСИЈА ЗА ОДНОСИ СО ВЕРСКИТЕ ЗАЕДНИЦИ
И РЕЛИГИОЗНИ ГРУПИ**
Член 1

Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Комисија за односи со верските заедници и религиозни групи, бр.42-2959/7 од 17 март 2015 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.47/15).

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-1099/37
23 февруари 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

1069.

Врз основа на член 36 став (3) од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14 и 196/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 23.2.2016 година донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА - ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ТЕХНИЧКА ИНСПЕКЦИЈА

Член 1

Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Министерство за економија-Државен инспекторат за техничка инспекција, бр.42-2959/5 од 17 март 2015 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.47/15).

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-1099/38 23 февруари 2016 година Скопје	Заменик на претседателот на Владата на Република Македонија, м-р Владимир Пешевски , с.р.
---	---

1070.

Врз основа на член 36 став (3) од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14 и 196/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана 23.2.2016 година донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ПРОМОЦИЈА И ПОДДРШКА НА ТУРИЗМОТ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот во Република Македонија, бр.42-2959/2 од 17 март 2015 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.47/15).

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-1099/39 23 февруари 2016 година Скопје	Заменик на претседателот на Владата на Република Македонија, м-р Владимир Пешевски , с.р.
---	---

1071.

Врз основа на член 36 став (3) од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14 и 196/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 23.2.2016 година донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ

Член 1

Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Министерство за животна средина и просторно планирање бр.42-2959/10 од 17 март 2015 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.47/15).

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-1099/40 23 февруари 2016 година Скопје	Заменик на претседателот на Владата на Република Македонија, м-р Владимир Пешевски , с.р.
---	---

1072.

Врз основа на член 36 став (3) од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14 и 196/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана 23.2.2016 година донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА УПРАВУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ПОВЕЌЕНАМЕНСКОТО ПОДРАЧЈЕ „ЈАСЕН“

Член 1

Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Јавно претпријатие за управување и заштита

Бр. 42-1365/1
23 февруари 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

1075.

Врз основа на член 41 став 2 од Законот за одбрана („Службен весник на Република Македонија“ бр.42/01, 5/03, 58/06, 110/08, 51/11, 151/11 и 215/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 23.2.2016 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИСПРАЌАЊЕ НА ПРИПАДНИЦИ НА АРМИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА УЧЕСТВО ВО ВЕЖБОВНАТА АКТИВНОСТ „ANACONDA 16” ВО РЕПУБЛИКА ПОЛСКА

1. За учество во вежбовната активност „ANACONDA 16“ (во натамошниот текст: вежбовната активност) која ќе се одржи во Република Полска, се испраќаат:

- 40 (четириесет) припадници на Армијата на Република Македонија (во натамошниот текст: Армијата) во периодот од 18 март 2016 година до 25 март 2016 година во Сојузна Република Германија, на подготовки за учество на вежбовната активност и

- 165 (стошеесетипет) припадника на Армијата во периодот од 07-17 јуни 2016 година во Република Полска за учество во вежбовната активност.

2. Финансиските трошоци за транспорт, сместување и исхрана на припадниците на Армијата ги обезбедува Амбасадата на Соединетите Држави во Република Македонија, а дневниците за службено патување ги обезбедува Министерството за одбрана.

3. Подготовките и организацијата на припадниците на Армијата, ќе ги изврши Министерството за одбрана.

4. По завршувањето на вежбовната активност, Министерството за одбрана поднесува извештај пред Владата на Република Македонија.

5. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-1445/1
23 февруари 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

1076.

Врз основа на член 65 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15 и 153/15), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 23.2.2016 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ ВО КОРИСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО КАТАСТАРОТ НА НЕДВИЖНОСТИ

Член 1

Со оваа одлука се запишува правото на сопственост на недвижни ствари -објекти, на ул. Св. Кирил и Методиј бб на КП 13521/3 КО Центар 1 и тоа:

- Зграда 1, намена на зградата и други објекти В4-10, влез 1 кат ПО-2, број на посебниот дел на зградата 1, намена на посебниот дел од зградата П со внатрешна површина од 229 м²;

- Зграда 1, намена на зградата и други објекти В4-10, влез 1 кат ПО-2, број на посебниот дел на зградата 1, намена на посебниот дел од зградата ГМ со внатрешна површина од 71 м²;

- Зграда 1, намена на зградата и други објекти В4-10, влез 1 кат ПО-2, намена на посебниот дел од зградата КГП со внатрешна површина од 135 м²;

- Зграда 1, намена на зградата и други објекти В4-10, влез 1 кат ПО-2, намена на посебниот дел од зградата Х со внатрешна површина од 58 м²;

- Зграда 1, намена на зградата и други објекти В4-10, влез 1 кат, намена на посебниот дел од зградата ХС со внатрешна површина од 277 м²;

- Зграда 1, намена на зградата и други објекти В4-10, влез 1 кат ПО-2, намена на посебниот дел од зградата ЛФ со внатрешна површина од 22 м²;

- Зграда 1, намена на зградата и други објекти В4-10, влез 1 кат ПО-1, број на посебниот дел на зградата 1, намена на посебниот дел од зградата П со внатрешна површина од 54 м²;

- Зграда 1, намена на зградата и други објекти В4-10, влез 1 кат ПО-1, број на посебниот дел на зградата 1, намена на посебниот дел од зградата ГМ со внатрешна површина од 194 м²;

- Зграда 1, намена на зградата и други објекти В4-10, влез 1 кат ПО-1, намена на посебниот дел од зградата КГП со внатрешна површина од 241 м²;

- Зграда 1, намена на зградата и други објекти В4-10, влез 1 кат ПО-1, намена на посебниот дел од зградата Х со внатрешна површина од 13 м²;

- Зграда 1, намена на зградата и други објекти В4-10, влез 1 кат ПР, број на посебниот дел на зградата 1, намена на посебниот дел од зградата ДП со внатрешна површина од 193 м²;

- Зграда 1, намена на зградата и други објекти В4-10, влез 1 кат ПР, број на посебниот дел на зградата 1, намена на посебниот дел од зградата ПП со внатрешна површина од 2 м²

- Зграда 1, намена на зградата и други објекти В4-10, влез 1 кат ПР, намена на посебниот дел од зградата Х со внатрешна површина од 86 м²;

- Зграда 1, намена на зградата и други објекти В4-10, влез 1 кат К 1, број на посебниот дел на зградата 1, намена на посебниот дел од зградата ДП со внатрешна површина од 207 м²;

- Зграда 1, намена на зградата и други објекти В4-10, влез 1 кат К 1, намена на посебниот дел од зградата Х со внатрешна површина од 66 м²;

- Зграда 1, намена на зградата и други објекти В4-10, влез 1 кат К 2, број на посебниот дел на зградата 1, намена на посебниот дел од зградата ДП со внатрешна површина од 236 м²;

- Зграда 1, намена на зградата и други објекти В4-10, влез 1 кат К 2, намена на посебниот дел од зградата Х со внатрешна површина од 53 м²;

- Зграда 1, намена на зградата и други објекти В4-10, влез 1 кат К 3, број на посебниот дел на зградата 1, намена на посебниот дел од зградата ДП со внатрешна површина од 233 м²;

- Зграда 1, намена на зградата и други објекти В4-10, влез 1 кат К 3, број на посебниот дел на зградата 1, намена на посебниот дел од зградата ПП со внатрешна површина од 25 м²;

- Зграда 1, намена на зградата и други објекти В4-10, влез 1 кат К 3, намена на посебниот дел од зградата Х со внатрешна површина од 45 м²;

- Зграда 1, намена на зградата и други објекти В4-10, влез 1 кат К 4, број на посебниот дел на зградата 1, намена на посебниот дел од зградата ДП со внатрешна површина од 232 м²;

- Зграда 1, намена на зградата и други објекти В4-10, влез 1 кат К 4, намена на посебниот дел од зградата Х со внатрешна површина од 45 м²;

- Зграда 1, намена на зградата и други објекти В4-10, влез 1 кат К 5, број на посебниот дел на зградата 1, намена на посебниот дел од зградата ДП со внатрешна површина од 224 м²;

- Зграда 1, намена на зградата и други објекти В4-10, влез 1 кат К 5, намена на посебниот дел од зградата Х со внатрешна површина од 52 м²;

- Зграда 1, намена на зградата и други објекти В4-10, влез 1 кат К 6, број на посебниот дел на зградата 1, намена на посебниот дел од зградата ДП со внатрешна површина од 221 м²;

- Зграда 1, намена на зградата и други објекти В4-10, влез 1 кат К 6, намена на посебниот дел од зградата Х со внатрешна површина од 53 м²;

- Зграда 1, намена на зградата и други објекти В4-10, влез 1 кат К 7, број на посебниот дел на зградата 1, намена на посебниот дел од зградата ДП со внатрешна површина од 235 м²;

- Зграда 1, намена на зградата и други објекти В4-10, влез 1 кат К 7, намена на посебниот дел од зградата Х со внатрешна површина од 45 м²;

- Зграда 1, намена на зградата и други објекти В4-10, влез 1 кат К 8, број на посебниот дел на зградата 1, намена на посебниот дел од зградата ДП со внатрешна површина од 193 м²;

- Зграда 1, намена на зградата и други објекти В4-10, влез 1 кат К 8, број на посебниот дел на зградата 1, намена на посебниот дел од зградата ПП со внатрешна површина од 75 м² и

- Зграда 1, намена на зградата и други објекти В4-10, влез 1 кат К 8, намена на посебниот дел од зградата Х со внатрешна површина од 29 м², во корист на Република Македонија во Катастарот на недвижности.

Член 2

Оваа одлука влегува на сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-1460/1
23 февруари 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

1077.

Врз основа на член 100 став 1 од Законот за социјалната заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 79/2009, 36/2011, 51/2011, 166/2012, 15/2013, 79/2013, 164/2013, 187/2013, 38/2014, 44/2014, 116/2014, 180/2014, 33/2015, 72/2015, 104/2015, 150/2015, 173/2015 и 192/2015) и член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011, 15/2013, 139/2014 и 196/2015), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 16 февруари 2016 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР-ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈУ ЗАВОД ЗА ЗАШТИТА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА - БАЊА БАНСКО, СТРУМИЦА

1. Танкица Коцева се разрешува од должноста член на Управниот одбор-претставник на основачот на ЈУ Завод за заштита и рехабилитација-Бања Банско, Струмица, поради истек на мандатот.

2. За член на Управниот одбор-претставник на основачот на ЈУ Завод за заштита и рехабилитација-Бања Банско, Струмица се именува Здравка Атанасова.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 24-2007/1
16 февруари 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

1078.

Врз основа на член 100 став 1 од Законот за социјалната заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 79/2009, 36/2011, 51/2011, 166/2012, 15/2013, 79/2013, 164/2013, 187/2013, 38/2014, 44/2014, 116/2014, 180/2014, 33/2015, 72/2015, 104/2015, 150/2015, 173/2015 и 192/2015) и член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011, 15/2013, 139/2014 и 196/2015), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 16 февруари 2016 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР–ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈУ ЗА СМЕСТУВАЊЕ НА ЛИЦА БАРАТЕЛИ НА ПРАВО НА АЗИЛ „ПРИФАТЕН ЦЕНТАР ЗА БАРАТЕЛИ НА АЗИЛ“-СКОПЈЕ**

1. Стефанка Вангеловска се разрешува од должноста член на Управниот одбор–претставник на основачот на ЈУ за сместување на лица баратели на право на азил „Прифатен центар за баратели на азил“-Скопје.

2. За член на Управниот одбор–претставник на основачот на ЈУ за сместување на лица баратели на право на азил „Прифатен центар за баратели на азил“-Скопје се именува Дејан Митровски.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“

Бр. 24–2008/1	Заменик на претседателот
16 февруари 2016 година	на Владата на Република
Скопје	Македонија,
	м-р Владимир Пешевски , с.р.

1079.

Врз основа на член 100 став 3 од Законот за социјалната заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 79/2009, 36/2011, 51/2011, 166/2012, 15/2013, 79/2013, 164/2013, 187/2013, 38/2014, 44/2014, 116/2014, 180/2014, 33/2015, 72/2015, 104/2015, 150/2015, 173/2015 и 192/2015) и член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011, 15/2013, 139/2014 и 196/2015), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 16 февруари 2016 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР–ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА БИТОЛА**

1. Иванчо Марковски се разрешува од должноста член на Управниот одбор–претставник на основачот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Битола, поради истек на мандатот.

2. За член на Управниот одбор–претставник на основачот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Битола се именува Кети Секуловска.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“

Бр. 24–2009/1	Заменик на претседателот
16 февруари 2016 година	на Владата на Република
Скопје	Македонија,
	м-р Владимир Пешевски , с.р.

1080.

Врз основа на член 100 став 3 од Законот за социјалната заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 79/2009, 36/2011, 51/2011, 166/2012, 15/2013, 79/2013, 164/2013, 187/2013, 38/2014, 44/2014, 116/2014, 180/2014, 33/2015, 72/2015, 104/2015, 150/2015, 173/2015 и 192/2015), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 16 февруари 2016 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР–ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА ВЕЛЕС**

1. За член на Управниот одбор–претставник на основачот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Велес се именува Благој Ангеловски.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“

Бр. 24–2010/1	Заменик на претседателот
16 февруари 2016 година	на Владата на Република
Скопје	Македонија,
	м-р Владимир Пешевски , с.р.

1081.

Врз основа на член 100 став 3 од Законот за социјалната заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 79/2009, 36/2011, 51/2011, 166/2012, 15/2013, 79/2013, 164/2013, 187/2013, 38/2014, 44/2014, 116/2014, 180/2014, 33/2015, 72/2015, 104/2015, 150/2015, 173/2015 и 192/2015) и член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011, 15/2013, 139/2014 и 196/2015), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 16 февруари 2016 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР-ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА НА ГРАД СКОПЈЕ**

1. Благоица Велкоска се разрешува од должноста член на Управниот одбор-претставник на основачот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа на Град Скопје, поради истек на мандатот.

2. За член на Управниот одбор-претставник на основачот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа на Град Скопје се именува Верица Тодорчева-Митевска.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“

Бр. 24–2011/1 16 февруари 2016 година Скопје	Заменик на претседателот на Владата на Република Македонија, м-р Владимир Пешевски , с.р.
--	---

1082.

Врз основа на член 100 став 3 од Законот за социјалната заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 79/2009, 36/2011, 51/2011, 166/2012, 15/2013, 79/2013, 164/2013, 187/2013, 38/2014, 44/2014, 116/2014, 180/2014, 33/2015, 72/2015, 104/2015, 150/2015, 173/2015 и 192/2015) и член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011, 15/2013, 139/2014 и 196/2015), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 16 февруари 2016 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР-ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА КРИВА ПАЛАНКА**

1. Оливер Бошковски се разрешува од должноста член на Управниот одбор-претставник на основачот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Крива Паланка.

2. За член на Управниот одбор-претставник на основачот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Крива Паланка се именува Анита Величковска.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“

Бр. 24–2012/1 16 февруари 2016 година Скопје	Заменик на претседателот на Владата на Република Македонија, м-р Владимир Пешевски , с.р.
--	---

1083.

Врз основа на член 100 став 3 од Законот за социјалната заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 79/2009, 36/2011, 51/2011, 166/2012, 15/2013, 79/2013, 164/2013, 187/2013, 38/2014, 44/2014, 116/2014, 180/2014, 33/2015, 72/2015, 104/2015, 150/2015, 173/2015 и 192/2015) и член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011, 15/2013, 139/2014 и 196/2015), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 16 февруари 2016 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР-ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОСНОВАЧОТ НА ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА ОХРИД**

1. Од должноста членови на Управниот одбор-претставници на основачот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Охрид, поради истек на мандатот, се разрешуваат:

- Виктор Апостолов,
- Муарем Доко и
- Горан Мојсоски.

2. За членови на Управниот одбор—претставници на основачот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Охрид се именуваат:

- Цветлана Вељаноска и
- Ана Тунтева.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“

Бр. 24–2013/1 16 февруари 2016 година Скопје	Заменик на претседателот на Владата на Република Македонија, м-р Владимир Пешевски, с.р.
--	--

1084.

Врз основа на член 29 став 3 и член 31 став 1, 4 и 12 од Законот за иновациската дејност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 79/2013, 137/2013, 41/2014, 44/2015 и 6/2016), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 16 февруари 2016 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ И ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ НА КОМИТЕТОТ ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ИНВЕСТИЦИИ НА ФОНДОТ ЗА ИНОВАЦИИ И ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ

1. Од должноста член на Комитетот за одобрување на инвестиции на Фондот за иновации и технолошки развој, се разрешува Ристо Калске (Risto Kalske), на негово барање.

2. За членови на Комитетот за одобрување на инвестиции на Фондот за иновации и технолошки развој се именуваат:

- Ерик Дерије (Eric Durieux), за член со мандат од 3 години и
- Станфорд Блејд (Stanford Blade), за член со мандат од 2 години.

3. Од редот на членовите на Комитетот за одобрување на инвестиции на Фондот за иновации и технолошки развој за претседател на Комитетот, се определува Волфганг Книејски (Wolfgang Kniejski), член со мандат од три години.

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 24–2014/1 16 февруари 2016 година Скопје	Заменик на претседателот на Владата на Република Македонија, м-р Владимир Пешевски, с.р.
--	--

1085.

Врз основа на член 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14 и 196/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 23.2.2016 година, донесе

ДЕЛОВНИК

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ДЕЛОВНИКОТ ЗА РАБОТА НА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Во Деловникот за работа на Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“, бр. 38/01, 98/02, 9/03, 47/03, 64/03, 67/03, 51/06, 5/07, 15/07, 26/07, 30/07, 58/07, 105/07, 116/07, 129/07, 157/07, 29/08, 51/08, 86/08, 144/08, 42/09, 62/09, 141/09, 162/09, 40/10, 83/10, 166/10, 172/10, 95/11, 151/11, 170/11, 67/13, 145/14 и 62/15), во член 68 став (1) во точката 11) сврзникот „и“ се заменува со точка и запирка.

Во точката 12) точката се заменува со точка и запирка.

По точката 12) се додаваат две нови точки 13) и 14), кои гласат:

„13) Државната комисија за спречување на корупцијата, сите предлози на закони кои подлежат на проценка на влијанието на регулативата и

14) Агенцијата за катастар на недвижности сите материјали кои се однесуваат на запишувањето во катастарот на недвижности и катастарот на инфраструктурните објекти како дел од катастарот на недвижности, а кои се однесуваат на запишувањето на правото на сопственост, користење и располагање, други стварни права, податоци за недвижностите, како и на други права и факти чие запишување е утврдено со закон.“

Член 2

Овој деловник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.42-1294/1 23 февруари 2016 година Скопје	Заменик на претседателот на Владата на Република Македонија, м-р Владимир Пешевски, с.р.
---	--

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ**1086.**

Врз основа на член 12 став (4) од Законот за финансиска дисциплина („Службен весник на Република Македонија“ бр. 187/13, 201/14 и 215/15), министерот за финансии, донесе

**П РА В И Л Н И К
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА
НА ИЗВЕСТУВАЊЕТО**

Член 1

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на известувањето од суд дека е донесена правосилна пресуда, од нотар дека е донесено правосилно и извршно решение со кое се дозволува извршување врз основа на веродостојна исправа, донесени во постапка за присилна наплата на парична обврска која произлегува од деловна трансакција и од извршител за примено барање за извршување врз основа на извршена нотарска исправа.

Член 2

(1) Известувањето од член 1 на овој правилник се изготвува на образец од хартија во бела боја со формат А4.

(2) Известувањето од став (1) на овој член ги содржи следните податоци и тоа:

- датум и број на прием на известувањето;
- исправка на известувањето МФ/УЛП (број);

1. Податоци за судот/нотарот/извршителот, кои го доставуваат известувањето:

- ЕДБ;
- скратен назив и адреса на вистинско седиште за контакт на подносителот на известувањето;
- телефон и
- е-пошта.

2. Податоци за должник:

- ЕДБ;
- назив;
- адреса на вистинско седиште за контакт (е-пошта, телефон) и
- одговорно лице (е-пошта, телефон).

3. Податоци за доверител:

- ЕДБ;
- назив и
- адреса на вистинско седиште за контакт (е-пошта, телефон).

4. Фактури за кои должникот не извршил навремено плаќање:

- реден број;
- број на фактура;
- датум на фактура;
- рок на исполнување и
- број на денови на доцнење.

5. Прилози:

5.1. Задолжителни прилози:

- правосилна пресуда;
- извршно решение;
- барање за извршување и
- фактура/друго барање за плаќање.

5.2. Дополнителни прилози:

- договор;
- писмена согласност;
- испратница;
- банкарски извод и
- друго.

6. Податоци за составувачот:

- назив/име и презиме;
- ЕДБ;
- својство;
- датум на пополнување и
- потпис.

7. Податоци за потписникот:

- име и презиме;
- ЕМБГ;
- својство;
- датум на пополнување и
- потпис.

(3) Формата и содржината на известувањето од став (1) на овој член се дадени во Прилог кој е составен дел на овој правилник.

Член 3

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 22-1268/1

19 февруари 2016 година
Скопје

Министер за финансии,
Зоран Ставрски, с.р.

ИЗВЕСТУВАЊЕ

ПРИЛОГ

МФ/УП

ЕДБ

Скратен назив и
адреса на вистинско
седиште за контакт
на подносителот на

Телефон

e-пошта

* Пополнува Министерство за финансии / Управе за јавни приходи

Датум и
број на
прилогИсправна на
МФ/УП

Број

ПОДАТОЦИ ЗА ДОЛЖНИК

ЕДБ			
Назив			
Адреса на вистинско седиште за контакт			
Одговорно лице	е-Пошта		Телефон
	е-Пошта		Телефон

ПОДАТОЦИ ЗА ДОВЕРИТЕЛ

ЕДБ			
Назив			
Адреса на вистинско седиште за контакт			
	е-Пошта		Телефон
	е-Пошта		Телефон

ФАКТУРИ ЗА КОИ ДОЛЖНИКОТ НЕ ИЗВРШИЛ НАВРЕМЕНО ПЛАЌАЊЕ

Ред. бр.	Број на фактура	Датум на фактура	Рок на	Број на данови на доцнење

ПРИЛОЗИ

☐ Правосилна пресуда	☐ Извршно решение	☐ Барање за извршување	☐ Фактура/друго барање за плаќање
☐ Договор	☐ Писмена согласност	☐ Испратница	☐ Банкарски извод
☐ Друга			

ПОДАТОЦИ ЗА СОСТАВУВАЧОТ

Назив / Име и презиме			
ЕДБ		Датум на пополнување	
Својство		Потпис	

ПОДАТОЦИ ЗА ПОТПИСНИКОТ

Име и презиме			
ЕМБГ		Датум на пополнување	
Својство		Потпис	

* Пополнува Министерство за финансии / Управе за јавни приходи

Податоци за
обработката

1087.

Врз основа на член 13-а ставови (2) и (9) од Законот за финансиска дисциплина („Службен весник на Република Македонија“ бр. 187/13, 201/14 и 215/15), министерот за финансии, донесе

П РА В И Л Н И К
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ПОКАНАТА ЗА ЕДУКАЦИЈА, НАЧИНОТ НА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЕДУКАЦИЈАТА, КАКО И НАЧИНОТ И ФОРМАТА НА ВОДЕЊЕ НА ЕВИДЕНЦИЈА ЗА СПРОВЕДЕНАТА ЕДУКАЦИЈА

Член 1

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на поканата за едукација, начинот на спроведување на едукацијата, како и начинот и формата на водење на евиденција за спроведената едукација.

Член 2

(1) Поканата за едукација се изготвува на образец од хартија во бела боја со формат А4.

(2) Поканата за едукација од став (1) на овој член ги содржи следните податоци и тоа:

- Република Македонија;
- назив на органот;
- број на поканата за едукација;
- датум на поканата за едукација и
- законски основ на издавање на поканата за едукација.

1. Податоци за лицето кое се повикува на едукација:

- име и презиме;
- ЕМБГ;
- адреса на живеење;
- работно место на кое е распореден во правното лице и
- контакт телефон и електронска пошта.

2. Податоци за правното лице:

- назив и седиште.

3. Предмет на едукација:

4. Датум и време на одржување на едукацијата:

5. Место на одржување на едукацијата:

Напомена: Согласно член 13-а став (5) од од Законот за финансиска дисциплина, доколку одговорното лице на субјектот на надзор не се јави на едукација во закажаниот термин, ќе се смета дека едукацијата е спроведена.

- име, презиме и потпис на лицето кое се повикува на едукација;

- име, презиме и потпис на овластеното лице кое ја спроведува едукацијата;

- место за печат и

- место и датум на издавање на поканата за едукација.

(3) Формата и содржината на поканата за едукација се дадени во Прилог 1 кој е составен дел на овој правилник.

Член 3

(1) Поканата за едукација се врачува на одговорното или овластеното лице на субјектот од јавен сектор/економскиот оператор од приватен сектор, во кој ќе се утврди прекршок.

(2) Лицето кое ја спроведува едукацијата обезбедува доказ дека прекршителот уредно ја примил поканата за едукација, односно задржува потпишан примерок од поканата за едукација.

(3) Едукацијата се спроведува во просториите на органот кој ја спроведува едукацијата или во просториите на субјектот над кој се спроведува едукацијата.

Член 4

(1) Евиденцијата за спроведената едукација од страна на Управата за јавни приходи, за економските оператори од приватниот сектор, односно од страна на Министерството за финансии-Сектор за финансиска инспекција во јавниот сектор, за субјектите од јавниот сектор, се води во електронска форма.

(2) Евиденцијата за спроведената едукација содржи:

- реден број;
- број на покана за едукација;
- датум на покана за едукација;
- датум на едукација;
- место на едукација;
- предмет на постапка за едукација;
- име и презиме на лицето кое се едуцира;
- име и презиме на овластеното лице кое ја спровело едукацијата и
- забелешка.

(3) Образецот за евиденцијата за спроведената едукација е даден во Прилог 2 кој е составен дел на овој правилник.

Член 5

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 22-1341/1
23 февруари 2016 година
Скопје

Министер за финансии,
Зоран Ставрески, с.р.

Прилог 1

Република Македонија

(Назив на органот)

Број:

Датум:

Врз основа на член 13-а став (1) од Законот за финансиска дисциплина ☐ Финансиската инспекција во јавниот сектор/ ☐ Управата за јавни приходи издава

ПОКАНА
за спроведување на едукација

1.Податоци за лицето кое се повикува на едукација

Име и презиме:	
ЕМБГ:	
Адреса на живеење:	
Работно место на кое е распореден во правното лице:	
Контакт телефон- електронска пошта:	

2.Податоци за правното лице

Назив и седиште:	
------------------	--

3.Предмет на едукација:

--	--

**4.Датум и време на
одржување на едукацијата:**

--	--

**5.Место на одржување на
едукацијата:**

Напомена: Согласно член 13-а став (5) од Законот за финансиска дисциплина доколку одговорното лице на субјектот на надзор не јави на едукација во закажаниот термин, ќе се смета дека едукацијата е спроведена.

Име, презиме и потпис на лицето
кое се повикува на едукација

Име, презиме и потпис на овластено
лице кое ја спроведува едукацијата

М.П.

Место и датум на издавање

Прилог 2

Евиденција за спроведена едукација

Ред. бр.	Број на покана за едукација	Датум на покана за едукација	Датум на едукација	Место на едукација	Предмет на постапка за едукација	Име и презиме на лицето кое се едуцира	Име и презиме на овластеното лице кое ја спровело едукацијата	Забелешка
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								

КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1088.

Врз основа на член 88 став 1 точка в) и член 184 точка љ) од Законот за хартии од вредност („Службен весник на РМ“ бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011, 13/2013, 188/2013, 43/2014, 15/2015, 154/2015 и 23/2016), Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија, постапувајќи по барањето на Македонската Берза АД Скопје број 03-1243/1 од 6.10.2015 година, на седницата одржана на 22.2.2016 година донесе

РЕШЕНИЕ

1. СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ на Одлуката за измени и дополнувања на Тарифникот за висината на надоместоците на Македонска берза АД Скопје број 02-1241/1 од 6.10.2015 година, донесена на седницата на Одборот на директори на Македонската берза АД Скопје, со исклучок на точка 4 и точка 5.

2. Со денот на влегување во сила на ова Решение ќе започнат да се наплаќаат надоместоците предвидени со Одлуката за измени и дополнувања на Тарифникот за висината на надоместоците на Македонска берза АД Скопје број 02-1241/1 од 6.10.2015 година, за кои е дадена согласност согласно точка 1 од ова Решение.

3. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето и ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. УП1 08-123
22 февруари 2016 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
Претседател,
м-р Елизабета Чингаровска, с.р.

1089.

Врз основа на член 46 став 1 точка в) и став 3 и член 184 точка љ) од Законот за хартии од вредност („Службен весник на РМ“ бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011, 13/2013, 188/2013, 43/2014, 15/2015, 154/2015, 192/2015 и 23/2016), постапувајќи по барањето на Централниот депозитар за хартии од вредност АД Скопје број 03-5821/1 од 4.12.2015 година, Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија на седницата одржана на 22.2.2016 година, донесе

РЕШЕНИЕ

1. СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ на Тарифата на услугите што ги врши Централниот депозитар за хартии од вредност АД Скопје за учесниците во работата на Депозитарот и корисниците на неговите услуги, број 02-5760/1 од 1.12.2015 година, донесена на седницата на Одборот на директори на Централниот депозитар за хартии од вредност АД Скопје, одржана на ден 1.12.2015 година, со исклучок на точките 1.1.13., 1.2.11. и 2.6.

2. СЕ ЗАДОЛЖУВА Централниот депозитар за хартии од вредност АД Скопје во рок од 15 дена од правосилноста на ова Решение да изврши измена на следните точки од Тарифата на услугите што ги врши Централниот депозитар за хартии од вредност АД Скопје за учесниците во работата на Депозитарот и корисниците на неговите услуги, број 02-5760/1 од 1.12.2015 година:

- во глава 3 Утврдување и порамнување, во точката 3.1. да се прецизира дека надоместокот се пресметува од продажна и од куповна страна, а се наплаќа од членките на депозитарот (берзански посредници);

- во глава 3 Утврдување и порамнување, во точката 3.2. да се прецизира дека надоместокот се пресметува од куповна страна, а се наплаќа од членките на депозитарот (берзански посредници);

- во глава 4 Услуги за сопствениците на хартии од вредност и останати субјекти-корисници на услуги на ЦДХВ, во точката 4.2. за услугата спроведување на договор за подарок, надоместокот да се допрецизира и да гласи: “1,3% од пазарната односно номиналната вредност на подарокот (зависно која е поголема), за даропримачи од прв наследен ред 300 ден”.

3. СЕ ЗАДОЛЖУВА Централниот депозитар АД Скопје да достави до Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија пречистен текст на Тарифата на услугите што ги врши Централниот депозитар АД Скопје за учесниците во работата на Депозитарот и корисниците на неговите услуги, број 02-5760/1 од 1.12.2015 година.

4. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето и ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. УП1 08-160
22 февруари 2016 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
Претседател,
м-р Елизабета Чингаровска, с.р.

СОВЕТ НА ЈАВНИТЕ ОБВИНИТЕЛИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1090.

Врз основа на член 10 став 1 од Законот за Советот на Јавните обвинители на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 150/2007 година), Советот на јавните обвинители, на одржаната деведесет и седма седница на 21.10.2015 година, ја донесе следната

ОДЛУКА ЗА ПРОШИРУВАЊЕ НА СИСТЕМАТИЗАЦИЈАТА НА БРОЈОТ НА ЈАВНИ ОБВИНИТЕЛИ ВО ЈАВНОТО ОБВИНИТЕЛСТВО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ТРИ ЈАВНИ ОБВИНИТЕЛИ

I

Со донесување на оваа одлука се врши проширување на систематизацијата на бројот на јавните обвинители во Јавното обвинителство на Република Македонија, предходно утврдена со Одлука донесена од страна на Советот на јавните обвинители на ден 1.9.2008 година.

II

Проширувањето се однесува на точките 1 од Одлуката за определување на бројот на јавни обвинители на јавните обвинителства и јавни обвинители во јавните обвинителства, па така точка 1 ќе гласи „Јавен обвинител на Јавното обвинителство на Република Македонија и (14) четиринаесет јавни обвинители во Јавното обвинителство на Република Македонија“.

III

Оваа одлука стапува во сила од денот на донесувањето.

Бр. 02-179/4 21 октомври 2015 година Скопје	Совет на јавните обвинители на Република Македонија Претседател, Петар Аневски, с.р.
---	--

1091.

Советот на јавните обвинители на Република Македонија врз основа на член 36 од Законот за Советот на Јавните обвинители на Република Македонија („Службен весник РМ“ бр.150/07), објавува

О Г Л А С ЗА ИЗБОР НА

1. Три јавни обвинители во Јавното обвинителство на Република Македонија.

Сите кандидати за избор на јавни обвинители освен условите предвидени во член 44, 45 и член 46 од Законот за јавно обвинителство („Сл. весник на РМ“ број150/07) и Законот за измени и дополнување на Законот за јавно обвинителство („Сл. весник на РМ“ бр 111/08), потребно е како посебен услов да исполнуваат за:

I. Кандидатите за избор на јавен обвинител во Јавното обвинителство на Република Македонија, потребно е како посебен услов да исполнуваат работно искуство од најмалку осум години со потврдени резултати во работата, по положениот правосуден испит.

Заинтересираните кандидати пријавите заедно со потребната документација, во оригинал или заверена фотокопија на нотар, уверенијата за државјанство и лекарско уверение (двете да не се постари од шест месеци од денот на нивното издавање), доказ за работен стаж, диплома или уверение за завршен Правен факултет и потврда за положен правосуден испит во оригинал или заверено на нотар да ги достават до Советот на јавните обвинители на Република Македонија на ул. „Кеј Димитар Влахов“ бр. 4 V спрат во рок од 15 дена од објавувањето во „Службен весник на РМ“.

Некомплетните документи нема да се разгледуваат.

Бр. 08-83/1 25 февруари 2016 година Скопје	Совет на јавните обвинители на Република Македонија Претседател, Петар Аневски, с.р.
--	--

ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА

1092.

Врз основа на член 56 став 1 точка 3, а во врска со член 69 од Законот за здравствено осигурување („Службен весник на Република Македонија“ број 25/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002, 31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007, 36/2007, 82/2008, 98/2008, 6/2009, 67/2009, 50/10, 156/10, 53/11, 26/12, 16/13, 91/13, 187/13, 43/14, 44/14, 97/14, 112/14, 113/14, 188/14, 20/15, 61/15, 98/2015, 129/2015, 150/2015, 129/2015 и 217/2015) Управниот одбор на Фондот за здравствено осигурување на Македонија, на седницата одржана на 27 јануари 2016 година, донесе

П Р А В И Л Н И К ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА КРИТЕРИУМИТЕ ЗА СКЛУЧУВАЊЕ НА ДОГОВОРИ, УТВРДУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА МЕСЕЧНИОТ ИЗНОС НА СРЕДСТВАТА И НАЧИНОТ НА ПЛАЌАЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНИТЕ УСЛУГИ НА ЗДРАВСТВЕНИТЕ УСТАНОВИ КОИ ВРШАТ ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА СО ЛЕКОВИ НА РЕЦЕПТ ОД ЛИСТАТА НА ЛЕКОВИ КОИ ПАЌААТ НА ТОВАР НА ФОНДОТ ВО ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

Член 1

Во Правилникот за критериумите за склучување договори, утврдување на постапка за определување на месечниот износ на средства и начинот на плаќање на здравствените услуги на здравствените установи кои вршат обезбедување на осигурените лица со лекови на рецепт од листата на лекови кои паѓаат на товар на Фондот во примарна здравствена заштита („Службен весник на Република Македонија“ број 34/2014 48/2015 и 191/2015), по член 6-а се додава нов член 6-б, кој гласи:

„Член 6-б

За аптеките кои прв пат склучуваат договор со Фондот, месечниот износ на средства за издадени лекови на рецепт нема да се намалува за период од една година од денот на склучувањето на договорот.“

Член 2

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се објави по добивање на согласност од министерот за здравство.

Овој правилник ќе се применува и за аптеките кои склучиле договор со Фондот во текот на 2015 година и се опфатени во прераспределбата на квотите од 1.1.2016 година, доколку е тоа поповолно за истите.

Бр.02-1404/2 28 јануари 2016 година Скопје	Управен одбор Претседател, Елена Трпковска, с.р.
--	---

1093.

Врз основа на член 56 став 1 точка 14 од Законот за здравственото осигурување („Службен весник на Република Македонија“ број 25/2000, 34/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002, 31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007, 36/2007, 82/2008, 98/2008, 6/2009, 67/2009, 50/2010, 156/2010, 19/2011, 53/2011, 26/2012, 16/2013, 91/2013, 187/2013, 43/2014, 44/2014, 97/2014, 112/2014, 113/2014, 188/2014, 20/2015, 61/2015, 98/2015, 129/2015, 150/2015, 154/2015, 192/2015; 217/2015) и член 11, 12 и 13 од Правилникот за подготвување, донесување и изменување на годишниот план на приходи и расходи за финансирање на јавните здравствени установи за остварување на правата од здравственото осигурување („Службен весник на Република Македонија“ број 138/2012) Управниот одбор на Фондот за здравствено осигурување на Македонија на седницата одржана на ден 30 декември 2015 година донесе

**ГОДИШЕН ПЛАН
НА ПРИХОДИ И РАСХОДИ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ЈАВНИТЕ ЗДРАВСТВЕНИ УСТАНОВИ ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВАТА ОД ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ ЗА 2016 ГОДИНА**

Член 1

Се утврдува Годишниот план на приходи и расходи за финансирање на јавните здравствени установи за остварување на правата од здравственото осигурување за 2016 година.

Член 2

Годишниот план на приходи и расходи за финансирање на јавните здравствени установи за остварување на правата од здравственото осигурување за 2016 година се утврдува на следните износи:

Р. бр.	Здравствена установа	Приходи од Фондот за здравствено осигурување	Сопствени приходи	Приходи од донации	Вкупни приходи	Вкупни расходи
1	2	3	4	5	6 (3+4+5)	7
1	Стоматолошки клинички центар	137.300.000	76.060.000	0	213.360.000	213.360.000
2	Клиника за максилнофацијална хирургија	31.900.000	4.774.000	0	36.674.000	36.674.000
3	ЈЗУ Универзитетска клиника за радиологија	114.900.000	50.484.000	300.000	165.684.000	165.684.000
4	ЈЗУ Универзитетска клиника за радиотерапија и онкологија	576.400.000	40.000.000	1.000.000	617.400.000	617.400.000
5	ЈЗУ Универзитетска клиника за кардиологија	342.400.000	42.000.000	3.800.000	388.200.000	388.200.000
6	ЈЗУ Универзитетска клиника за клиничка биохемија	27.900.000	93.107.829	0	121.007.829	121.007.829
7	ЈЗУ Универзитетска клиника за нефрологија	125.700.000	18.000.000	0	143.700.000	143.700.000
8	ЈЗУ Универзитетска клиника за гастроентерохепатологија	78.400.000	11.000.000	0	89.400.000	89.400.000
9	ЈЗУ Универзитетска клиника за пулмологија и алергологија	66.900.000	11.193.062	0	78.093.062	78.093.062
10	ЈЗУ Универзитетска клиника за ендокринологија, дијабетес и метаболнички нарушувања	54.900.000	8.400.000	40.000	63.340.000	63.340.000
11	ЈЗУ Универзитетска клиника за ревматологија	78.900.000	5.500.000	0	84.400.000	84.400.000
12	ЈЗУ Универзитетска клиника за хематологија	247.400.000	12.700.000	715.000	260.815.000	260.815.000
13	ЈЗУ Универзитетска клиника за токсикологија	50.700.000	4.760.000	0	55.460.000	55.460.000
14	ЈЗУ Универзитетска клиника за детски болести	340.400.000	39.200.000	3.200.000	382.800.000	382.800.000
15	ЈЗУ Универзитетска клиника за инфективни болести и фебрилни состојби	169.700.000	35.000.000	7.000.000	211.700.000	211.700.000
16	ЈЗУ Универзитетска клиника за дерматологија	41.900.000	5.345.000	0	47.245.000	47.245.000
17	ЈЗУ Универзитетска клиника за неврологија	188.900.000	23.400.000	0	212.300.000	212.300.000
18	ЈЗУ Универзитетска клиника за урологија	126.900.000	7.900.000	154.340	134.954.340	134.954.340
19	ЈЗУ Универзитетска клиника за неврохирургија	122.900.000	7.000.000	0	129.900.000	129.900.000
20	ЈЗУ Универзитетска клиника за дигестивна хирургија	181.900.000	18.000.000	0	199.900.000	199.900.000
21	ЈЗУ Универзитетска клиника за торакална и васкуларна хирургија	112.400.000	6.560.000	0	118.960.000	118.960.000
22	ЈЗУ Универзитетска клиника за пластична и реконструктивна хирургија	70.242.000	10.000.000	1.000.000	81.242.000	81.242.000
23	ЈЗУ Универзитетска клиника за детска хирургија	123.900.000	8.021.752	120.000	132.041.752	132.041.752
24	ЈЗУ Универзитетска клиника за уво, нос и грло	72.900.000	14.600.000	0	87.500.000	87.500.000
25	ЈЗУ Универзитетска клиника за очни болести	89.400.000	15.000.000	0	104.400.000	104.400.000
26	ЈЗУ Универзитетска клиника за гинекологија и акушерство	408.900.000	48.200.000	0	457.100.000	457.100.000
27	ЈЗУ Универзитетска клиника за психијатрија	52.900.000	10.500.000	0	63.400.000	63.400.000

28	ЈЗУ Завод за рехабилитација на слух, говор и глас-Скопје	27.400.000	3.180.000	0	30.580.000	30.580.000
29	Универзитетска клиника за трауматологија, ортопедски лекување, анестезија, реанимација и интензивно лекување и ургентен центар-Скопје	443.900.000	85.000.000	0	528.900.000	528.900.000
30	Клиничка болница-Битола	602.200.000	112.338.376	5.900	714.544.276	714.544.276
31	Општа болница-Гевгелија	93.200.000	16.641.955	20.368.750	130.210.705	130.210.705
32	Општа болница-Гостивар	285.000.000	40.000.000	0	325.000.000	325.000.000
33	Општа болница-Дебар	70.600.000	6.800.000	40.725	77.440.725	77.440.725
34	Општа болница-Кавадарци	121.500.000	14.960.000	400.000	136.860.000	136.860.000
35	Општа болница-Кичево	96.900.000	12.000.000	0	108.900.000	108.900.000
36	Општа болница-Кочани	112.900.000	17.826.196	0	130.726.196	130.726.196
37	Општа болница-Куманово	371.400.000	48.300.000	0	419.700.000	419.700.000
38	Општа болница-Охрид	256.900.000	40.000.000	0	296.900.000	296.900.000
39	Општа болница-Прилеп	378.500.000	65.000.000	3.000.000	446.500.000	446.500.000
40	Општа болница-Струга	167.400.000	24.000.000	0	191.400.000	191.400.000
41	Општа болница-Струмица	224.900.000	51.000.000	200.000	276.100.000	276.100.000
42	Клиничка болница-Тетово	460.700.000	72.000.000	0	532.700.000	532.700.000
43	Општа болница-Велес	221.400.000	40.500.000	0	261.900.000	261.900.000
44	Клиничка болница-Штип	338.100.000	56.000.000	0	394.100.000	394.100.000
45	Градска општа болница 8-ми септември	829.900.000	130.000.000	800.000	960.700.000	960.700.000
46	Клиника по хируршки болести-Св. Наум Охридски-Скопје	280.400.000	25.000.000	0	305.400.000	305.400.000
47	Специјална болница по гинекологија и акушерство-Мајка Тереза-Скопје	127.100.000	14.000.000	0	141.100.000	141.100.000
48	Институт по белодробни заболувања кај децата-Козле-Скопје	115.900.000	16.000.000	3.500.000	135.400.000	135.400.000
49	Психијатриска болница-Скопје	190.400.000	38.100.000	0	228.500.000	228.500.000
50	Психијатриска болница-Демир Хисар	126.500.000	25.000.000	0	151.500.000	151.500.000
51	Психијатриска болница-Негорци	52.900.000	15.200.000	0	68.100.000	68.100.000
52	Специјална болница за белодробни заболувања и туберкулоза-Јасеново-Велес	29.900.000	4.500.000	0	34.400.000	34.400.000
53	Специјална болница за ортопедија и трауматологија Св. Еразмо-Охрид	151.400.000	65.720.000	0	217.120.000	217.120.000
54	Институт за белодробни заболувања и туберкулоза-Скопје	45.900.000	12.500.000	8.000.000	66.400.000	66.400.000
55	Завод за физикална медицина и рехабилитација-Скопје	63.900.000	12.295.649	0	76.195.649	76.195.649
56	Завод за рехабилитација на слух, говор и глас-Битола	13.000.000	44.000	0	13.044.000	13.044.000
57	Завод за превенција, лекување и рехабилитација на кардиоваскуларни заболувања-Охрид	110.900.000	13.352.000	0	124.252.000	124.252.000
58	Завод за превенција, лекување и рехабилитација на хронични, респираторни, неспецифични и алергиски заболувања-Отешево	20.900.000	3.460.000	0	24.360.000	24.360.000
59	Геронтолошки завод-Скопје	83.900.000	90.291.900	0	174.191.900	174.191.900
60	Завод за нефрологија-Струга	135.900.000	32.000.000	0	167.900.000	167.900.000
61	Специјална болница за белодробни заболувања и туберкулоза-Лешок-Тетово	22.400.000	2.700.000	0	25.100.000	25.100.000
62	Здрааствен дом-Битола	98.900.000	34.310.000	0	133.210.000	133.210.000
63	Здрааствен дом-Гевгелија	44.000.000	8.400.000	0	52.400.000	52.400.000
64	Здрааствен дом-Гостивар	80.400.000	12.800.000	0	93.200.000	93.200.000
65	Здрааствен дом-Дебар	19.300.000	1.700.000	0	21.000.000	21.000.000
66	Здрааствен дом-Кавадарци	39.900.000	4.600.000	70.000	44.570.000	44.570.000
67	Здрааствен дом-Кичево	34.650.000	5.517.333	0	40.167.333	40.167.333
68	Здрааствен дом-Кочани	24.500.000	6.500.000	0	31.000.000	31.000.000
69	Здрааствен дом-Крива Паланка	66.400.000	9.000.000	0	75.400.000	75.400.000
70	Здрааствен дом-Куманово	74.700.000	23.840.000	0	98.540.000	98.540.000
71	Здрааствен дом-Охрид	77.300.000	8.910.000	0	86.210.000	86.210.000
72	Здрааствен дом-Прилеп	98.100.000	22.500.000	1.200.000	121.800.000	121.800.000
73	Здрааствен дом-Струга	41.900.000	6.000.000	0	47.900.000	47.900.000
74	Здрааствен дом-Струмица	53.900.000	7.427.764	40.000	61.367.764	61.367.764
75	Здрааствен дом-Тетово	95.400.000	11.290.800	0	106.690.800	106.690.800
76	Здрааствен дом-Велес	55.900.000	13.500.000	0	69.400.000	69.400.000
77	Здрааствен дом-Штип	33.300.000	14.000.000	0	47.300.000	47.300.000

78	Здрааствен дом-Берово	27.100.000	4.500.000	0	31.600.000	31.600.000
79	Здрааствен дом-Македонски Брод	24.100.000	2.400.000	0	26.500.000	26.500.000
80	Здрааствен дом-Валандово	28.900.000	4.200.000	0	33.100.000	33.100.000
81	Здрааствен дом-Везчани	36.600.000	3.832.000	0	40.432.000	40.432.000
82	Здрааствен дом-Виница	33.000.000	5.460.000	0	38.460.000	38.460.000
83	Здрааствен дом-Делчево	47.900.000	10.000.000	0	57.900.000	57.900.000
84	Здрааствен дом-Демир Хисар	25.500.000	3.000.000	0	28.500.000	28.500.000
85	Здрааствен дом-Кратово	26.100.000	2.700.000	0	28.800.000	28.800.000
86	Здрааствен дом-Крушево	23.100.000	2.400.000	0	25.500.000	25.500.000
87	Здрааствен дом-Неготино	53.400.000	8.760.000	0	62.160.000	62.160.000
88	Здрааствен дом-Пехчево	19.548.000	2.200.000	0	21.748.000	21.748.000
89	Здрааствен дом-Пробиштип	23.000.000	4.484.000	0	27.484.000	27.484.000
90	Здрааствен дом-Радовиш	34.300.000	8.000.000	0	42.300.000	42.300.000
91	Здрааствен дом-Ресен	41.500.000	7.300.000	0	48.800.000	48.800.000
92	Здрааствен дом-Ростуше	15.900.000	2.900.000	0	18.800.000	18.800.000
93	Здрааствен дом-Свети Николе	33.700.000	5.700.000	0	39.400.000	39.400.000
94	Здрааствен дом-Скопје	627.900.000	121.000.000	0	748.900.000	748.900.000
95	Здрааствен дом-Железничар	21.700.000	14.000.000	0	35.700.000	35.700.000
96	Здрааствена станица на Универзитетот Кирил и Методиј-Скопје	6.700.000	7.200.000	0	13.900.000	13.900.000
97	Здрааствена станица-Железара	27.400.000	20.570.000	0	47.970.000	47.970.000
98	Институт за трансфузиона медицина на РМ	368.000.000	196.700.000	729.747	565.429.747	565.429.747
99	Институт за јавно здравје на Република Македонија	47.900.000	113.300.000	1.835.853	163.035.853	163.035.853
100	Центар за јавно здравје-Битола	25.500.000	42.213.000	0	67.713.000	67.713.000
101	Центар за јавно здравје-Велес	22.000.000	31.000.000	0	53.000.000	53.000.000
102	Центар за јавно здравје-Кочани	18.200.000	20.740.522	0	38.940.522	38.940.522
103	Центар за јавно здравје-Прилеп	21.000.000	25.000.000	0	46.000.000	46.000.000
104	Центар за јавно здравје-Куманово	16.300.000	47.590.000	0	63.890.000	63.890.000
105	Центар за јавно здравје-Скопје	45.900.000	108.053.960	0	153.953.960	153.953.960
106	Центар за јавно здравје-Струмица	8.000.000	21.271.812	0	29.271.812	29.271.812
107	Центар за јавно здравје-Тетово	23.900.000	23.877.272	0	47.777.272	47.777.272
108	Центар за јавно здравје-Штип	14.600.000	20.750.000	0	35.350.000	35.350.000
109	Центар за јавно здравје-Охрид	15.700.000	18.760.000	0	34.460.000	34.460.000
110	Институт за Медицина на трудот на РМ	23.700.000	11.600.000	0	35.300.000	35.300.000
111	Здрааствена станица Липково	13.700.000	480.000	0	14.180.000	14.180.000
112	ЈЗУ Универзитетска клиника за државна кардиохирургија-Скопје	59.000.000	3.000.000	0	62.000.000	62.000.000
	ВКУПНО:	13.550.340.000	2.947.654.182	57.520.315	16.555.514.497	16.555.514.497

Член 3

Годишниот план на приходи и расходи за финансирање на јавните здравствени установи за остварување на правата од здравственото осигурување за 2016 година влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се објави по добивањето на согласност од министерот за здравство.

Бр. 02-333/4
12 јануари 2016 година
Скопје

Управен одбор
Претседател,
Ангел Митевски, с.р.

ДИРЕКЦИЈА ЗА ЗАШТИТА НА ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ

1094.

Врз основа на член 50-б ставови 6 и 7 од Законот за заштита на личните податоци („Службен весник на Република Македонија“ бр.7/05, 103/08, 124/10, 135/11, 43/14 и 153/15), директорот на Дирекција за заштита на личните податоци, донесе

П РА В И Л Н И К ЗА НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА ЕДИНСТВЕНА ЕВИДЕНЦИЈА НА ПРЕКРШОЦИТЕ, ИЗРЕЧЕНИТЕ САНКЦИИ И ДОНЕСЕНИТЕ ОДЛУКИ ВО ПРЕКРШОЧНА ПОСТАПКА, КАКО И НАЧИНОТ НА ПРИСТАП ДО ИНФОРМАЦИИ КОИ СЕ СОДРЖАНИ ВО ЕВИДЕНЦИЈАТА

И. Општа одредба

Член 1

Со овој правилник се пропишува начинот на водење на единствена евиденција на прекршоците, изречените санкции и донесените одлуки во прекршочна постапка (во натамошниот текст: прекршочна евиденција), како и начинот на пристап до информации кои се содржани во евиденцијата.

II. Начин на водење на единствена евиденција на прекршоците, изречените санкции и донесените одлуки во прекршочна постапка

Член 2

Прекршочната евиденција се води електронски на посебен образец „Евиденција на прекршоците, изречените санкции и донесените одлуки во прекршочна постапка“ кој ги содржи следните податоци:

- Реден број/Прк број; број на предмет; дата на прием на предмет; подносител на барањето физичко/правно лице/инспектор за заштита на личните податоци; извешител по предметот, податоци за сторителот на прекршокот - назив односно име и презиме; седиште односно адреса на живеење; одговорно лице за сторител правно лице; за физичко лице - странец и бројот на патната исправа; начин на обработка на личните податоци - контролор/обработувач; правен основ; прекин на постапката; отфрлање на барањето; запирање на постапката; податоци за одлуката - број на одлуката и дата на донесување, вид на изречена санкција, висина на глоба; дата на достава на жалба, одлука на второстепенa комисија, одлука на Прекршочната комисија по одлуката на второстепената комисија, број и дата на доставување на тужба од Управен суд; број и дата на доставување на одговор на тужба до Управен суд; број и дата на пресуда; постапување по пресуда на Управен суд; правосилност на одлуката; извршеност на одлуката; дата на наплата на глобата; дата на доставување за извршување и забелешка.

Образецот (1) од ставот 1 на овој член е составен дел на овој правилник.

Член 3

Прекршочната евиденција се ажурира од страна на Комисијата за одлучување по прекршок (во натамошниот текст: Прекршочна комисија), не подоцна од 10 работни дена од денот на добивање на податоците.

Податоците кои се внесуваат во прекршочната евиденција, Прекршочната комисија ги добива од прекршочните предмети, евиденциите кои ги води Дирекци-

јата за заштита на личните податоци, субјектите против кои ја изрекува прекршочната санкција, како и од други органи на државната власт, јавни институции, установи и правни лица кои располагаат со податоци потребни за водење на прекршочната постапка.

III. Начин на пристап до информации кои се содржани во прекршочната евиденција

Член 4

Државни органи, правни или физички лица кои имаат правен интерес може да поднесат образложено барање до Прекршочната комисија за добивање на информации од прекршочната евиденција што таа ја води.

Секое правно или физичко лице може да побара информации за себе од прекршочната евиденција врз основа на поднесено барање до Прекршочната комисија.

Информациите од прекршочната евиденција за трети правни или физички лица може да се дадат само врз основа на службено барање поднесено од органите на државната управа надлежни за водење на прекршочна постапка, надлежни судови, Јавно обвинителство, Државно правобранителство, Народен правобранител за постапките од нивните надлежности, како и врз основа на службено барање поднесено од орган на државната управа за потребите за водење на управна постапка, само за статистички цели.

Член 5

Барањето од членот 4 на овој правилник особено содржи: за физичко лице (име и презиме, место и датум на раѓање, адреса на живеење, за странец и бројот на патната исправа); за правно лице (назив и седиште); за одговорното лице во правното лице или службеното лице во државниот орган (име и презиме и работно место/функција што ја врши во правното лице, односно државниот орган, а за странец и бројот на патната исправа), како и правен интерес за добивање на информации од прекршочната евиденција.

Прекршочната комисија на барањето од став 1 од овој член доставува одговор во рок од осум дена од денот на приемот на барањето.

Ако Прекршочната комисија утврди дека барањето за давање на податоци од прекршочната евиденција е непотполно или нејасно, во разумен рок ќе го повика подносителот, истото да го дополни односно објасни.

Ако подносителот не постапи согласно ставот 3 од овој член, Прекршочната комисија ќе смета дека подносителот се откажал од барањето и таквото барање ќе го отфрли.

IV. Преодни и завршни одредби

Член 6

Со денот на влегување во сила на овој правилник, престанува да важи Правилникот за начинот на водење на единствена евиденција на прекршоците, изречените санкции и донесените одлуки во прекршочна постапка, како и начинот на пристап до информации кои се содржани во евиденцијата („Службен весник на Република Македонија“ бр.136/08).

Член 7

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 02-400/1
15 февруари 2016 година
Скопје

Директор,
Горан Трајковски, с.р.

[illegible]



Службен весник
на Република Македонија



www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о. - Скопје
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.
в. д. директор и одговорен уредник – Вероника Наумовска
телефон: +389-2-55 12 400
телефакс: +389-2-55 12 401

Претплатата за 2016 година изнесува 10.100 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

ISSN 0354-1622



2016041